

Платен промет во земјата преку шалтер за правни лица

	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка	
1	Отварање на трансакциски сметки, изготвивање на изводи и користење на факсови		
	Отварање на трансакциска сметка	Без надомест	
	Итно отварање на сметка	300,00 ден	
	Затварање на сметка	1.000,00 ден	
	Водење на сметка (за сметки кои не работеле во текот на денот)	Без надомест	
	Водење на сметка (за сметки кои работеле во текот на денот); (во долговен промет влегува целокупниот промет без разлика дали е направен на шалтер или преку електронско банкарство)		
		<i>0,00 долговен промет</i>	без надомест
		<i>до 300.000,00 ден. Месечен долговен промет</i>	200,00 денари
		<i>од 300.000,00 денари до 500.000,00 денари</i>	300,00 денари
		<i>од 500.000,00 денари до 1.000.000,00 денари</i>	500,00 денари
		<i>над 1.000.000,00 денари</i>	800,00 денари
		<i>куќни совети и синдикални организации</i>	100,00 денари
		Изготвуваче и издавање на извод	Без надомест
		Издавање на препис на извод	50,00 ден. од извод
2	Платен промет во готово		
	Уплата во готово од правни лица	Без надомест	
	Уплата на ковани пари на трансакциска сметка		
		<i>за износ на кованици до 5000 МКД</i>	Без надомест
		<i>за износ на кованици над 5000 МКД</i>	4% од износот
	Исплата во готово од правни лица	мин.0,35% мин 50 ден	
3	Безготовински платен промет		
	Трансакции извршени преку КИБС		
	за износи на налози до 10.000,00 денари	мин. 35,00 денари од налог	
	За износи на налози поголеми од 10.001,00 денари	мин.45,00 денари од налог	
	Трансакции извршени преку КИБС - збирен налог за плата ПП 53	мин 15,00 ден. Од поединечна трансакција	
	Трансакции извршени преку МИПС	мин.250,00 ден. од налог	
	Трансакции извршени преку МИПС - збирен налог за плата ПП53	мин.80,00 ден. Од поединечна трансакција	
	Интерен клиринг		
	За налози на износи до 10.000,00 денари	мин.20,00 денари од налог	
	За налози на износи поголеми од од 10.000,00 денари	мин.30,00 денари од налог	
	Трансакции извршени преку интерен клиринг - збирен налог за плата ПП 53	мин.0,00 ден;	
	уплата за радиодифузна такса	10 ден	
	Останати работи во платниот промет		
	Прием и обработка на правосилни решенија, налози за присилна наплата,акцептни налози и решенија од др.органи овластени со закон:	1200,00 ден	
	Блокада и деблокада на сметка	500,00 ден	
	Изработка на каматни листи	100,00 ден	
	Изработка на извештај за движење на сметка	Без надомест	
	Изработка на извештај за солвентност	150,00 ден	
	Изработка на други извештаи	200,00 ден	
	Изработка на дополнителна картичка за идентификација	50,00 ден	
	Замена на оштетени ефективни средства	10% од износот или мин.50,00 ден	
Поднесување на задолжница за наплата (надомест кој го плаќа доверителот кој поднесува задолжница)	300,00 ден.		
повлекување на задолжница на барање на доверител (надомест кој го плаќа доверителот кој поднесува задолжница)	100,00 ден.		
Пресметка на преостанат долг по решение	200,00 ден.		
Издавање на копија од решение/ налог за присилна наплата	50,00 ден.		
Изработка на картица на движење на барање на клиент	100,00 ден.		
Провизија за транспорт на вредносни пратки	од 600,00 ден од локација дневно		

Платен промет во земјата преку електронско банкарство за правни лица

	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
1	Плаќања преку МИПС	
	за сите износи	мин.100,00 ден
	транзакции извршени преку МИПС – збирен налог за плата ПП 53	мин. 60,00 ден Од поединечна транзакција.
2	Плаќања преку КИБС	
	за износи до 10.000,00 денари	мин.13,00 ден
	за износи од 10.001,00 денари	мин.18,00 ден
	транзакции извршени преку Кибс – збирен налог за плата ПП 53	мин.12,00 ден. од поединечна транзакција.
3	Интерни плаќања	
	за износи до 10.000,00 денари	мин.7,00 ден
	за износи над 10.000,00 денари	мин.10,00 ден
	транзакции извршени преку интерен клиринг – збирен налог за плата ПП 53	мин.0,00 ден
	Еднократен надомест за пристап кон користење на електронски сервиси во платен промет	
	уплата за радиодифузна такса	5 ден
1	Еден УСБ токен (еден корисник)	1,500 ден
2	Издавање на нов УСБ токен (по истекување на рокот на важење од 3 години)	1,500 ден
3	Нов УСБ токен поради губење ,укинување на овластувањата ,неовластени пристапи и сл	1,500 ден

Платен промет во странство за правни лица

	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
1	Дознаки од странство за правни лица резиденти и нерезиденти (прилив)	
	прилив во корист на домашни правни лица	мин 0,09% 500 ден.
	прилив во корист на странски правни лица	мин 0,09% 500 ден.
	прилив од правно лице (резидент или нерезидент) во банката	мин 0,07% 500 ден.
	Дознаки од странство (девизни приливи) на домашни и странски правни лица дозначени од клиенти на ХАЛКБАНК Турција и Халкбанк АД Србија	Без надомест
2	Дознаки во странство на правни лица резиденти и нерезиденти (одлив)	
	Дознаки со купени девизи на девизен Пазар	0,25% мин 600 ден.
	Дознаки на домашни и странски правни лица дозначени на клиенти на ХАЛКБАНК Турција и Халкбанк АД Србија	0,05% мин 100 ден.
	дознаки од сопствен девизен прилив	0,15% мин 100 ден.
	измена на инструкции за дознака	800,00 ден + реални трошоци;
	трошоци за свифт	350,00 ден
	дознаки во корист на правно или физичко лице во банката	од 0,1% мин 600 ден.
	Надомест за дознаки MT103 испратени директно до коресподентна банка (со MT202c)	400 МКД
3	Уплата на ефектива на правни лица	
	уплата на ефектива на правни лица согласно Важечки порописи, уплата на нерезиденти и враќање на претходно подигнати средства од резидент	0,4% најмалку 500,00 ден
4	Исплата во ефектива-резиденти и нерезиденти (и налози ПП 30 од нерезиденти)	
	исплата во ефектива на странски валути од нерезиденти правни лица	0,5%, најмалку 600 ден.
	исплата во ефектива на денари од нерезиденти правни лица	0,2%, најмалку 600 ден.
	конверзија денари од девизна сметка на нерезиденти според важечки курс	без надомест
	исплата на ефектива за службен пат во странство и експлоатациони трошоци	0,5%, најмалку 800,00 ден
	исплата на ефективни странски пари на овластени менувачи	0,2%, најмалку 800,00 ден
	исплата на ефектива од сметка на домашна банка	0-0,7% најмалку 500,00 ден